



# IDSCS

Институт за демократија

„Социетас цивилис“

Јавното мислење во Македонија за рејтингот  
на политичките партии и личности

[www.idscs.org.mk](http://www.idscs.org.mk)

2.јуни.2006  
Скопје

## ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА РЕЈТИНГОТ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ И ЛИЧНОСТИ

Во периодот помеѓу **02.06.2006** и **03.06.2006** стручниот тим на Институтот за демократија спроведе телефонска анкета за испитување на перцепциите на граѓаните за политичките партии во Македонија, како и нивното мислење за лидерите на политичките партии.

### КОРИСТЕНА МЕТОДОЛОГИЈА

Истражувањето беше спроведено според стандардизиран прашалник и врз основа на стратификуван примерок кој е репрезентативен за населението во Република Македонија. Во примерокот беа запазени демографските специфики на населението (полова структура, старосни групи, степен на образование и етничка припадност), а беше направена и соодветна поделба на испитаниците според местото на живеење (урбана или рурална средина, со тоа што Скопје беше земено како посебна целина заради своите посебности). Во примерокот беа застапени испитаници од сите изборни региони во Македонија според поделбата од 2002 година.

### РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТАТА

Со испитувањето беа опфатени вкупно **1 118 испитаници**. Од нив 496 испитаници се мажи, а 622 се жени, односно 44,4% од испитаниците се мажи, а 55,6% се жени.

Во однос на **старосните групи** 242 (21,6%) се млади до 29 години. Понатаму 203 (18,2%) имаат помеѓу 30 и 39 години, 230 или 20,6 се на возраст помеѓу 40 и 49 години, 217 испитаници односно 19,4% од вкупниот број се во старосната група помеѓу 50 и 59 години, а 226 (20,2%) се постари од 60 години.

Според **образованието** 6,5% од испитаниците немаат завршено основно образование, а 18,1% имаат само основно образование. Најголем дел од нив или 48,7% имаат средно образование. Од останатите испитаници 4,4% имаат виша стручна спрема, а 22,3% се со високо образование.

Според **етничката структура**, најголем дел од испитаниците се етнички Македонци и тоа 812 од нив или 72,6% од вкупниот број, а втори по бројност се

етничките Албанци со 250 испитаника или 22,4%. Потоа следат Турците со 2,1%, Србите со 1,1%, Ромите со 0,9%, Бошњациите и оние кои изразиле припадност на некоја друга етничка група со 0,4% и на крајот се Власите со 0,5%.

Доколку се погледне структурата на испитаниците според **местото на живеење** ќе видиме дека 25% се од поголемите градови во Македонија, а 21,9% се од помалите градски средини. Останатите 28,9% од сите испитаници се од рурални средини, а 24,2% се од Скопје.

Во склоп на истражувањето, **подеднакво беа опфатени шестте изборни региони во Република Македонија**, при што отстапувањата меѓу регионите во поглед на нивната застапеност во анкетата се движеа во рамките на дозволеното (+/-1%).

## АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Анкетниот прашалник се состоеше од **ЧЕТИРИ ПРАШАЊА**, на кои испитаниците ги дадоа следните одговори:

**ПРВОТО ПРАШАЊЕ** во анкетата беше доколку следната недела би се одржале парламентарни избори, за која партија би гласале? На ова прашање 26,9% се изјасниле дека нема да гласаат за ниедна партија, 19,1% не дале одговор, а 1,3% од испитаниците би гласале за друга партија. Вкупниот процент на овие испитаници е 47,3%, наспроти кои стојат определените за една политичка партија со 52,7%.

Доколку следната недела би се одржале парламентарни избори за која партија би гласале?		
	Број на испитаници	Процент
<b>ниедна</b>	<b>301</b>	<b>26,9</b>
<b>друга</b>	<b>14</b>	<b>1,3</b>
<b>не знам/нема одговор</b>	<b>213</b>	<b>19,1</b>
СДСМ	148	13,2
ВМРО-ДПМНЕ	197	17,6
ДУИ	87	7,8
ПДП	16	1,4
ДПА	53	4,7
НСДП	42	3,8
ДОМ	28	2,5
ПЕО	2	0,2
ДА	4	0,4
СП	3	0,3
ЛП	1	0,1
ВМРО-Народна	9	0,8
<b>Вкупно</b>	<b>1118</b>	<b>100</b>

Од испитаниците кои се определиле за една политичка партија, одговорите на ова прашање покажуваат дека ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ го имаат највисокиот рејтинг (17,6% и 13,2% соодветно).

Процентите кои се добија од определените испитаници се следни:

Политичка партија	%
<b>НЕОПРЕДЕЛЕНИ 47,3%</b>	
<b>Од ОПРЕДЕЛЕНИТЕ 52,7% се добија следните резултати:</b>	
СДСМ	24,9
ВМРО-ДПМНЕ	33,3
ДУИ	14,7
ПДП	2,6
ДПА	8,9
НСДП	7,2
ДОМ	4,7
ПЕО	0,4
ДА	0,8
СП	0,6
ЛП	0,2
ВМРО-Народна	1,5

Во **ВТОРОТО ПРАШАЊЕ** граѓаните требаше да одберат еден македонски политичар во кој имаат најголема доверба. На ова прашање 34,7% се изјасниле дека немаат доверба во ниту еден политичар, 9,9% не дале одговор, а 6,3% од испитаниците имаат доверба во друг политичар. Вкупниот процент на овие испитаници е 50,8%, наспроти кои стојат определените за еден политичар со 49,2%.

Во кој политичар имате најмногу доверба?		
	Број на испитаници	Процент
<b>ниеден</b>	<b>388</b>	<b>34,7</b>
<b>друг</b>	<b>70</b>	<b>6,3</b>
<b>не знам / нема одговор</b>	<b>110</b>	<b>9,8</b>
Владо Бучковски	89	8
Никола Груевски	196	17,5
Арбен Џафери	57	5,1
Али Ахмети	76	6,8
Тито Петковски	59	5,3
Лилјана Поповска	29	2,6
Велија Рамковски	4	0,4
Васил Тупурковски	8	0,7
Љубисав Иванов Синго	2	0,2
Абдулади Вејсели	17	1,5
Ристо Пенев	1	0,1
Доста Димовска	1	0,1
Љубчо Георгиевски	11	1
<b>ВКУПНО</b>	<b>1118</b>	<b>100</b>

Процентите во ова прашање покажуваат дека на првите две места се наоѓаат Никола Груевски со 17,5% и Владо Бучковски со 8%.

**ТРЕТОТО ПРАШАЊЕ** гласеше **Што мислите кој ќе победи на парламентарни избори 2006?** На ова прашање 35,5% не дале одговор, 4,6% се изјасниле дека немаат доверба во ниту еден политичар, а 0,8% од испитаниците сметаат дека ќе победи некој друг. Вкупниот процент на овие испитаници е 40,9%, наспроти кои стојат оние кои се определиле за одредена политичка партија со 59,1%.

Што мислите кој ќе победи на парламентарни избори 2006?			
		Број на испитаници	Процент
	<b>ниедна</b>	<b>51</b>	<b>4,6</b>
	<b>друга</b>	<b>9</b>	<b>0,8</b>
	<b>не знам/нема одговор</b>	<b>397</b>	<b>35,5</b>
	коалицијата на СДСМ	185	16,6
	коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ	332	29,7
	коалицијата на ДУИ	82	7,5
	ДПА	35	3,1
	НСДП	16	1,4
	ДОМ	3	0,3
	ДА	1	0,1
	ВМРО-Народна	4	0,4
	<b>Вкупно</b>	<b>1118</b>	<b>100</b>

Според овие резултати, првите две места ги делат коалициите на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ со 29,7% и 16,5% соодветно.

**ЧЕТВРТОТО ПРАШАЊЕ** беше **Која од предложените политички програми сметате дека е најдобра?** На ова прашање 25,8% се изјасниле дека ниту една политичка програма не е најдобра, 18,6% не дале одговор, а 1,3% од испитаниците сметаат дека некоја друга програма е подобра. Вкупниот процент на овие испитаници е 45,7%.

Која од предложените политички програми сметате дека е најдобра?			
		Број на испитаници	Процент
	<b>ниедна</b>	<b>289</b>	<b>25,8</b>
	<b>друга</b>	<b>14</b>	<b>1,3</b>
	<b>не знам/нема одговор</b>	<b>208</b>	<b>18,6</b>
	СДСМ	160	14,3
	ВМРО-ДПМНЕ	210	18,8
	ДУИ	91	8,1
	ПДП	9	0,8
	ДПА	57	5,1
	НСДП	46	4,1
	ДОМ	21	1,9
	ДА	4	0,4
	СП	3	0,3
	ВМРО-Народна	6	0,5
	<b>Вкупно</b>	<b>1118</b>	<b>100</b>

На ова прашање најдобри оценки за политичките програми добија ВМРО-ДПМНЕ со 18,8% од анкетираниите и СДСМ со 14,3% од анкетираниите.

**НАПОМЕНА:**

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и ставови.

Сите истражувања на институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува +/- 3,1% . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Институт за Демократија, Центар за истражување